




Република Македонија

Republic of Macedonia

Месечен билтен 07.2015

Monthly Bulletin 07.2015



Агенција за супервизија на капитално финансирано пензиско осигурување (МАПАС)

Agency for Supervision of Fully Funded Pension Insurance (MAPAS)



I Податоци за задолжителните пензиски фондови¹

I Mandatory pension funds data¹


Табела 1: Дистрибуција на членството во задолжителните пензиските фондови според нивниот статус
Table 1: Distribution of the Mandatory Pension Fund Membership by their Status

Задолжителен пензиски фонд / Mandatory Pension Fund	Доброволни / Voluntary	Задолжителни / Mandatory				Вкупно / Total
		Со договор / With contract	Распределени / Allocated	Времено распределени* / Temporary allocated **	Вкупно / Total	
30.06.2015						
НЛБз / NLBm ²	32.008	81.828	61.964	9.524	153.316	185.324
КБПз / KBPm ³	37.452	88.283	67.328	9.933	165.544	202.996
ВКУПНО / TOTAL	69.460	170.111	129.292	19.457	318.860	388.320
31.07.2015						
НЛБз / NLBm	32.005	81.944	63.275	9.650	154.869	186.874
КБПз / KBPm	37.452	88.415	68.718	9.965	167.098	204.550
ВКУПНО / TOTAL	69.457	170.359	131.993	19.615	321.967	391.424

* Осигурениците кои задолжително членуваат во вториот столб веднаш по вработувањето, времено се распределуваат од страна на МАПАС во задолжителен пензиски фонд по случаен избор, со цел да се обезбеди оплодување на нивните средства од самиот почеток на членството во задолжителен пензиски фонд. Овие осигуреници имаат рок од 3 месеци да одберат во кој задолжителен пензиски фонд ќе членуваат. Доколу по истекот на тој рок, не одлучат во кој задолжителен пензиски фонд ќе членуваат, тогаш остануваат членови во задолжителниот пензиски фонд во кој биле времено распределени

** The insured persons, who are mandatory members of the second pillar, have been temporarily allocated by MAPAS to a Mandatory Pension Fund by a random choice immediately after their employment, to ensure that their assets will be invested from the starting day of their Mandatory Pension Fund membership. These persons have the right to choose a Mandatory Pension Fund to which they will approach within a 3-month period. In case they do not make the choice by their own by the end of that period, they will remain members of the mandatory pension fund to which they were temporarily allocated

Слика 1: Дистрибуција на членството во задолжителните пензиски фондови според нивниот статус (во проценти)
Figure 1: Distribution of the Mandatory Pension Fund Membership by their Status (in percents)



¹Извор за податоците за вредноста на нето средствата, сметководствената единица и структурата на инвестициите на задолжителните пензиски фондови се пензиските друштва

²Кратенката НЛБз се користи за Отворен задолжителен пензиски фонд – „НЛБ ПЕНЗИСКИ ФОНД“ Скопје

³Кратенката КБПз се користи за КБ Прв отворен задолжителен пензиски фонд – Скопје

¹Source for data of net asset value, accounting unit and structure of investment of mandatory pension funds are pension companies

²NLBm stands for the mandatory pension fund Otoren zadolzitelen penziski fond – „NLB PENZISKI FOND“ Skopje

³KBPm stands for the mandatory pension fund KB Prv otoren zadolzitelen penziski fond – Skopje


Табела 2: Вредност на нето средствата на задолжителните пензиски фондови и на сметководствените единици на задолжителните пензиски фондови

Table 2: Value of the Mandatory Pension Funds Net assets and the Mandatory Pension Funds Accounting Units

Датум / Date	Нето средства (во милиони денари) / Net assets (in millions of denars)		Вредност на сметковод.единица / Accounting Unit Value	
	НЛБз / NLBm	КБПз / KBPm	НЛБз / NLBm	КБПз / KBPm
30.06.2015	17.100,21	19.840,36	167,802761	172,976448
10.07.2015	17.269,41	20.058,82	168,473400	173,952280
20.07.2015	17.493,45	20.341,59	170,307608	176,035904
31.07.2015	17.441,30	20.272,84	169,151491	174,780285


Слика 2: Вредност на нето средствата на задолжителните пензиски фондови

Figure 2: Value of the Mandatory Pension Funds Net assets




Слика 3: Вредност на сметководствените единици во задолжителните пензиски фондови

Figure 3: Value of the Mandatory Pension Funds Accounting Units




Слика 4: Структура на инвестициите на НЛБз (на 31.07.2015)

Figure 4: Structure of Investment of NLBm (as of 31.07.2015)



Слика 5: Структура на инвестициите на КБПз (на 31.07.2015)

Figure 5: Structure of Investment of KBPm (as of 31.07.2015)




II Податоци за доброволните пензиски фондови⁴II Voluntary pension funds data⁴

Табела 3: Дистрибуција на членството во доброволните пензиски фондови според начинот на членство
 Table 3: Distribution of the Voluntary Pension Fund Membership by membership type

Доброволен пензиски фонд / Voluntary pension fund	Со доброволна индивидуална сметка / With voluntary individual account	Во пензиска шема со професионална сметка / In a pension scheme with occupational account	Вкупно / Total
30.06.2015			
НЛБд / NLBv ⁵	5.089	2.966	8.055
КБПд / KBPv ⁷ 8	1.517	11.357	12.874
ВКУПНО / TOTAL	6.606	14.323	20.929
31.07.2015			
НЛБд / NLBv	5.147	2.982	8.129
КБПд / KBPv	1.527	11.387	12.914
ВКУПНО / TOTAL	6.674	14.369	21.043

Слика 6: Дистрибуција на членството во доброволните пензиски фондови според начинот на членство (во проценти)
 Figure 6: Distribution of the Voluntary Pension Fund Membership by membership type (in percents)



⁴ Извор за податоците за вредноста на нето средствата, сметководствената единица и структурата на инвестициите на доброволните пензиски фондови се пензиските друштва

⁵ Кратенката НЛБд се користи за Отворен доброволен пензиски фонд – „НЛБ ПЕНЗИЈА ПЛУС“ Скопје

⁶ Зачленувањето и плаќањето на придонеси во НЛБд започна на 15 јули 2009 година

⁷ Кратенката КБПд се користи за КБ Прв отворен доброволен пензиски фонд - Скопје

⁸ Зачленувањето и плаќањето на придонеси во КБПд започна на 21 декември 2009 година

⁴ Source for data of net asset value, accounting unit and structure of investment of voluntary pension funds are pension companies

⁵ NLBv stands for the voluntary pension fund Otvoeren dobrovolen penziski fond – „NLB PENZIJA PLUS“ Skopje

⁶ Membership and payment of voluntary contributions in NLBv started on 15 July 2009

⁷ KBPv stands for the voluntary pension fund KB Prv otvoeren dobrovolen penziski fond - Skopje

⁸ Membership and payment of voluntary contributions in KBPv started on 21 December 2009


Табела 4: Вредност на нето средствата на доброволните пензиски фондови и на сметководствените единици на доброволните пензиски фондови

Table 4: Value of the Voluntary Pension Funds Net assets and the Voluntary Pension Funds Accounting Units

Датум / Date	Нето средства (во илјади денари) / Net assets (in thousand denars)		Вредност на сметковод.единица / Accounting Unit Value	
	НЛБд / NLBv	КБПд / KBPv	НЛБд / NLBv	КБПд / KBPv
30.06.2015	280.543,63	325.912,40	145,196663	145,274384
10.07.2015	283.110,06	330.237,70	145,715603	146,106797
20.07.2015	287.158,60	336.338,87	147,277870	147,940675
31.07.2015	287.277,27	336.254,76	145,984687	146,875595


Слика 7: Вредност на нето средствата на доброволните пензиски фондови

Figure 7: Value of the Voluntary Pension Funds Net assets




Слика 8: Вредност на сметководствените единици во доброволните пензиски фондови

Figure 8: Value of the Voluntary Pension Funds Accounting Units



Слика 9: Структура на инвестициите на НЛБд (на 31.07.2015)

Figure 9: Structure of Investment of NLBv (as of 31.07.2015)



Слика 10: Структура на инвестициите на КБПд (на 31.07.2015)

Figure 10: Structure of Investment of KBPv (as of 31.07.2015)



Агенција за супервизија на капитално финансирано пензиско осигурување
 Стив Наумов бр.100, 1000 Скопје, тел / факс (+389 2) 3224-229 / 3166-452 www.mapas.mk

Agency for Supervision of Fully Funded Pension Insurance
 Stiv Naumov 100, 1000 Skopje, tel / fax (+389 2) 3224-229 / 3166-452 www.mapas.mk